

Државната комисија за жалби по јавни набавки во состав: Маја Малахова – претседател, Елита Шуки – заменик претседател, Сузана Раваноска – член и Томо Томовски – член, врз основа на член 200 од Законот за јавните набавки, одлучувајќи по жалбата на жалителот – „РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА“ ДООЕЛ Скопје изјавена преку полномошник Александар Јоанидис, адвокат од Скопје, наш број 10-348/1 од 22.05.2018 година, против Известувањето на комисијата за спроведување на постапка за доделување на концесии бр. 24-1540/8 од 15.05.2018 година, донесено по Огласот за доделување концесии бр.2/2018 за набавка на вршење на проспекциски геолошки истражувања на металични минерални суровини на концедентот Министерство за економија, врз основа на член 54 од Законот за концесии и јвно приватно партнерство (Службен весник на Република македонија бр.6/2012, бр.144/2014, бр.33/2015, бр.104/2015 и бр.215/2015) и член 220 став 1 алинеја 2, а во врска со член 212 став 2 и член 220 став 3 од Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр.27/2015, бр.78/2015, бр.192/2015, бр.27/2016, бр.120/2016, бр.165/2017 и бр.83/2018), на 26^{-та} Седница одржана на ден 06.06.2018 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Жалбата на жалителот „РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА“ ДООЕЛ Скопје изјавена преку полномошник Александар Јоанидис, адвокат од Скопје, против Известувањето на комисијата за спроведување на постапка за доделување на концесии бр. 24-1540/8 од 15.05.2018 година, донесено по Огласот за доделување концесии бр.2/2018 за набавка на вршење на проспекциски геолошки истражувања на металични минерални суровини на концедентот Министерство за економија, **СЕ ОТФРЛА КАКО НЕПЛАТЕНА.**

2. Решението на Државната комисија за жалби по јавни набавки **е конечно.**

Образложение

Концедентот, Министерство за економија, спровел постапка за доделување концесија со Оглас бр.2/2018 за набавка на вршење на проспекциски геолошки истражувања на металични минерални суровини и донел Известување на комисијата за спроведување на постапката за доделување на концесии бр. 24-1540/8 од 15.05.2018 година.

Незадоволен од донесеното Известување на комисијата за спроведување на постапката за доделување на концесии бр. 24-1540/8 од 15.05.2018 година, жалба до Државната комисија изјави концесионерот „РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА“ ДООЕЛ Скопје.

Државната комисија за жалби по јавни набавки, разгледувајќи ја жалбата, утврди дека жалителот не постапил согласно со член 212 став 2 од Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр.27/2015, бр.78/2015, бр.192/2015, бр.27/2016, бр.120/2016, бр.165/2017 и бр.83/2018), односно не доставил доказ за уплата на надомест за водење на постапката, и поради тоа не постапуваше по истата.

Имено, економскиот оператор не постапил согласно член 229 став 1 од Законот за јавните набавки кој утврдува дека: „Во постапката пред Државната комисија, подносителот на жалбата, покрај административната такса, плаќа и надомест за водење на постапката во зависност од висината на понудата, и тоа: - до 20.000 евра во денарска противвредност, надомест од 100 евра во денарска противвредност; - од 20.000 до 100.000 евра во денарска противвредност, надомест од 200 евра во денарска противвредност; - од 100.000 до 200.000 евра во денарска противвредност, надомест од 300 евра во денарска противвредност, или – над 200.000 евра во денарска противвредност, надомест од 400 евра во денарска противвредност.”.

Понатаму, согласно член 220 став 1 алинеја 3 од Законот за јавните набавки: „Во постапката за правна заштита, Државната комисија може: да ја отфрли жалбата заради ненадлежност, недозволеност, неуреденост, ненавременост, поради тоа што е изјавена од неовластени лица и во случај на неисполнување на обврската од членот 212 став 2 на овој закон”.

Член 212 став 2 од Законот за јавните набавки пак утврдува: „Подносителот на жалбата е должен да приложи и доказ за уплата на надомест за водење на постапката”.

Од причини што подносителот на жалбата не постапил според погоре наведените одредби од Законот за јавните набавки, односно не извршил

навремено уплата на надоместок за водење на постапката и не доставил доказ за извршената уплата, Државната комисија донесе Решение како во диспозитивот.

Упатство за правно средство: Согласно член 230 од Законот за јавните набавки и член 20 од Законот за управните спорови, против ова решение незадоволната странка може да поднесе тужба до Управниот суд на Република Македонија во рок од 30 од денот на приемот на решението.

Бр.10-348/5
06.06.2018 год.
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Маја Малахова

Доставено до:

- Архива,
- Министерство за економија, ул.„Јуриј Гагарин“ бр. 15 Скопје
- Адвокат Александар Јоанидис, ул.„Донбас“ бр.14/1-1 Скопје